

Службен весник

на Република Македонија

Број 52

1 април 2015, среда

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1995. Закон за изменување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи	2	2000. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Детска академија Реа“, во Тетово	4
1996. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година	2	2001. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември, - Скопје	4
1997. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	3	2002. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод	5
1998. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН – ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот „Брија“ с.Мојанци, општина Арачиново	3	2003. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година	5
1999. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 15“, во Република Хрватска, Република Словенија и Сојузна Република Германија	3	2004. Заклучок за исправка на Одлука	6
		2005. Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2015 година	6
		2006. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво	6

	Стр.		Стр.
2007. Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	7	2010. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	9
2008. Одлука од Совет на Јавните обвинители на Република Македонија.....	9	2011. Пречистен текст на Статут на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	10
2009. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	9	Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1995.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 март 2015 година.

Бр. 08-1506/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" број 180/14), во членот 13 зборовите: "1 април 2015 година" се заменуваат со зборовите: "1 мај 2015 година".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHFRYTËZIM DHE DISPONIM ME SENDET E ORGANEVE SHITËTËRORE

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet e organeve shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 180/14), në nenin 13 fjalët: "1 prill 2015" zëvendësohen me fjalët: "1 maj 2015".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1996.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 177/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/15 и 42/15) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката 1.14. се додава нова подмерка 1.15. која гласи:

1.15.	Директни плаќања за производство на млади растенија од цвеќе во ин витро услови-	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на саден материјал кои имаат произведено и продадено младо растение од родот Орхидеи вид <i>Phalaenopsis</i> во ин витро услови во период од 1 јануари до 15 мај 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 70,00 денари по продадено младо растение кое е произведено во ин витро услови со микроразмножување и користење на хранливи агарски подлоги кои имаат желатинска структура во санитарно-исправни услови -Максимален број на млади растенија е 88.000 по корисник.
-------	--	--

Член 2

Во членот 4 по точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„4. За подмерката 1.15 од член 2 став (2) од оваа Уредба крајниот рок за поднесување на барања е 20 мај 2015 година.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3307/1
24 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1997.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.5986 во КО Охрид 4, Вила на Министерство за внатрешни работи во Охрид, на место викано Горица и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, површина 175 м²,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 41 м²,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, површина 164 м²,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 58 м²,
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 1, кат ПО-1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина 89 м² и
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, површина 142 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2026/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1998.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРУНИОН – ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БРИЈА“ С. МОЈАНЦИ, ОПШТИНА АРАЧИНОВО

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН – ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцит на локалитетот „Брија“ с.Мојанци, општина Кичево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7546600	4655200
T-2	7546900	4655650
T-3	7547150	4656500
T-4	7546800	4657100
T-5	7547550	4656900
T-6	7547600	4656350
T-7	7547600	4655800
T-8	7547250	4655780
T-9	7547000	4655350

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.819750\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2147/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1999.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE
RESPONSE 15”, ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕ-
ПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 15” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Хрватска, Република Словенија и Сојузна Република Германија, во периодот од 9 септември 2015 година до 22 септември 2015 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), од кои 7 припадници во Република Хрватска, 7 припадници во Република Словенија и 1 припадник во Сојузна Република Германија.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2584/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2000.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-
ДИНКА „ДЕТСКА АКАДЕМИЈА РЕА“, ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Детска академија РЕА“ во Тетово на ул. „Маршал Тито“ бб.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Друштвото за услуги ЕДУКАЦИОН ЦЕНТЕР – РЕА ДООЕЛ увоз-извоз Тетово со ЕДБС 4028013521677, со седиште на ул. „Браќа Миладинови“ бр.136 Тетово.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,

менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од една до шест години живот, односно до вклучување во основното образование согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул.„Маршал Тито“ бб, Тетово, со површина од 600м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 80 деца на возраст од една до шест години, односно до вклучување во основното образование и ќе бидат распоредени во две згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на албански јазик, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение то за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2780/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2001.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА
БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ,, - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - СКОПЈЕ му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Апарат за анестезија	Watox35	Миндреј	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември,, - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - СКОПЈЕ склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември,, - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2789/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2002.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Бироа	4
2.	Маса	1
3.	Дрвени клуб маси	2
4.	Столици	3
5.	Столици-фотељи	4
6.	Работни столици	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Македонски Брод.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2959/28
17 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2003.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 177/14), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2015 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 200/14, 30/15 и 42/15) во делот II став 1 во табелата по подмерката 1.14. се додава нова подмерка 1.15. која гласи:

1.15.	Директни плаќања за производство на млади растенија од цвеќе во ин витро услови
-------	---

Во делот XII во табелата во мерката број 1 во колоната „број на подмерка“ се додава нов ред кој гласи:

1.15	мај 2015
------	----------

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3308/1
24 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

2004.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014 и 188/2014) а во врска со член 222 и член 223 од Законот за општа управна постапка (38/2005, 110/2008 и 51/2011), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 19.3.2015 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКА

1. Во Одлуката донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации заведена со Наш број 0307-2694/1 од 10.12.2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 42/2015 од 17.03.2015 година, СЕ ВРШИ ИСПРАВКА на шестиот став од образложението на одлуката така што зборовите „Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиопрекупенциите“ се заменува со „Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот“.

2. Заклучокот е составен дел на Одлуката донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации заведена со наш број 0307-2694/1 од 10.12.2014 година.

3. Овој заклучок да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, веднаш по неговото донесување.

Бр. 0307-1134/1
24 март 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2005.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/15), во членот 1 точка 1 потточка 1.1 во ставот 8 зборовите: „Трошоците за вакцинацијата против Класична чума кај свињите на животните кои се одгледуваат во одгледувалишта со повеќе од 11 животни годишно во целост се на товар на одгледувачот/сопственикот на животните. Трошоците за вакцинација против Класична чума кај свињите на животните во одгледувалишта со помалку од десет животни годишно ќе се исплатат согласно одредбите од Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2015 година во висина од 50% од висината на цената утврдена за оваа активност согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните“ се за-

менуваат со зборовите: „Трошоците за вакцинација против Класична чума кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат повеќе од десет животни годишно во целост се на товар на одгледувачот/сопственикот на животните. Трошоците за вакцинација против Класична чума кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат десет и помалку животни годишно се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство и се исплаќаат од Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2015 година“.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-13/5
27 март 2015 година
Скопје

Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

2006.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, бр.08-649 од 19.03.2015 година, и Заклучокот бр.02-2315/8 од 30.03.2015 година, на својата 13-та седница одржана на 30.03.2015 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА ДРЖАВНО НИВО

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на државно ниво, на правното лице Друштво со ограничена одговорност „Companu 21“ ДОО, Република Косово, Приштина, Палата на медиумите - Анекс, со ЕМБС 70124965 и даночен број 600085361.

Телевизискиот програмски сервис од став 1 на оваа точка ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

2. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години.

3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот регистар на Централен регистар на Република Македонија.

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

4. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста најдоцна до 30 септември 2015 година.

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во став 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

5. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

Образложение

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доделува дозвола за телевизиско или радио емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит, за која не се распишува јавен конкурс и дозволата се доделува по барање на заинтересирана страна на начин и постапка утврдени со наред цитираниот Закон.

Друштвото со ограничена одговорност “Companu 21” ДОО, Република Косово, Приштина, Палата на медиумите - Анекс, со ЕМБС 70124965 и даночен број 600085361, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, бр.08-649 од 19.03.2015 година, за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на државно ниво. Телевизијскиот програмски сервис за кој се доделува оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува условите и обврските утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на овој Закон, како и тоа дека на правното лице Друштво со ограничена одговорност “Companu 21” ДОО, Република Косово, Приштина, Палата на медиумите - Анекс, како подносител на Барањето, не му е одземена дозвола за телевизиско или радио емитување во последните 5 (пет) години.

По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот регистар на Централен регистар на Република Македонија. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување по барање преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс ги утврдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година.

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста најдоцна до 30 септември 2015 година, така што во случај на непочитување на рокот за започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 13-та седница, одржана на 30.03.2015 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

Бр. 08-649
31 март 2015 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука Барателот за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа, може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

2007.

Врз основа на член 144 став 3 и став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-2315/6 од 30.03.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 13-та седница одржана на 30.3.2015 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИТЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ СИГНАЛИ ОД ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ

I. Општи одредби

Предмет на уредување

Член 1

Со овој Правилник се утврдува централната локација за прибирање на сигналот од далечинските собирни точки и локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (во понатамошниот текст: далечински собирни точки).

II. Посебни одредби

Член 2

Централната локација за прибирање на сигналот од далечинските собирни точки се наоѓа во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Скопје.

Член 3

Локациите на далечинските собирни точки, се сместени во следниве населени места во секој од регионите:

- далечинска собирна точка - Скопје, лоцирана во Скопје која служи како собирна точка за регионот Д1-Црн Врв/Скопје.

- далечинска собирна точка - Велес, лоцирана во Велес која служи како собирна точка за регионот Д1-Црн Врв/Велес.

- далечинска собирна точка - Куманово, лоцирана во Куманово која служи како собирна точка за регионот Д2-Страцин.

- далечинска собирна точка - Штип, лоцирана во Штип која служи како собирна точка за регионот Д3 – Туртел.

- далечинска собирна точка - Струмица, лоцирана во Струмица која служи како собирна точка за регионот Д4- Боскија.

- далечинска собирна точка - Битола, лоцирана во Битола која служи како собирна точка за регионот Д5-Пелистер.

- далечинска собирна точка - Охрид, лоцирана во Охрид која служи како собирна точка за регионот Д6-Мали Влај.

- далечинска собирна точка - Дебар, лоцирана во Дебар која служи како собирна точка за регионот Д7 - Стогово, и

- далечинска собирна точка - Тетово, лоцирана во Тетово која служи како собирна точка за регионот Д8-Попова Шапка.

Член 4

Операторите кои реемитуваат програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни до далечинските собирни точки лоцирани во секое од подрачјата на регионално ниво наведени во член 3 од овој Правилник својот излезен сигнал континуирано да го испорачуваат со идентична содржина на онаа која им е достапна на нивните претплатници. Во врска со обврската утврдена во ставот 1 на овој член, операторите кои реемитуваат програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање треба да дадат изјава заверена на нотар, дека излезниот сигнал кој го испорачуваат до далечинската собирна точка лоцирана во подрачјето на регионално ниво, заради негова натамошна дистрибуција до системот за програмски надзор во централната локација за прибирање на сигналот во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Скопје, е со идентична содржина со онаа која ја доставаат до крајните корисници.

Доколку операторот на јавна електронска комуникациска мрежа нуди повеќе програмски пакети до крајните корисници, до далечинската собирна точка го испорачува сигналот на програмскиот пакет кој ги содржи сите програмски сервис и кои ги реемитува.

Член 5

До далечинската собирна точка - Скопје, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д1/Црн Врв - Скопје, односно во град Скопје и општините: Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште.

До далечинската собирна точка - Велес, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д1 /Црн Врв-Велес, односно во општините: Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и Кавадарци.

До далечинската собирна точка - Куманово, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д2-Страцин, односно во општините: Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка и Кратово.

До далечинската собирна точка - Штип, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д3-Туртел, односно во општините: Штип, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Карбинци, Зрновци, Винаца, Делчево, Пехчево и Берово.

До далечинската собирната точка - Струмица, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д4-Боскија, односно во општините: Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Дојран, Богданци, Валандово и Гевгелија.

До далечинската собирна точка - Битола својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д5-Пелистер, односно во општините: Битола, Прилеп, Новаци, Могила, Кривогаштани, Долнени, Крушево, Демир Хисар, Ресен, Пласница, Кичево и Македонски Брод.

До далечинската собирна точка - Охрид, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д6-Мали Влај, односно во општините: Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца.

До далечинската собирна точка - Дебар, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д7-Стогово, односно во општините: Дебар, Маврово и Ростуша и Центар Жупа.

До далечинската собирна точка - Тетово, својот сигнал треба да го достават операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регионалното подрачје Д8-Попова Шапка, односно во општините: Тетово, Гостивар, Боговиње, Брвеница, Врпчиште, Желино, Јегуновце и Теарце.

Член 6

Доставувањето на сигналот до далечинската собирна точка е на трошок на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

III. Завршни одредби

Член 7

Техничките карактеристики на доставениот сигнал ќе биде утврден со одлука на Директорот.

Влегување во сила
Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.01.2016 година.

Бр. 01-2408/1
30 март 2015 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2008.**

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 алинеја 3 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), на својата седница одржана на 1.4.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А**I**

Ивица Ефремов роден 19.10.1962 година, избран на 06.12.2005 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес, се разрешува од функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес, поради сторени кривични дела кои го прават недостоен за вршење на функцијата јавен обвинител согласно член 48 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 1.4.2015 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР Бр. 2/15
1 април 2015 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2009.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 1.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентралата на биогаз „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана моќност од 2 MW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, Битола;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-BG-178;

- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биогаз „ЛОГОВАРДИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на К.П.бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2 MW;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентралата на биогаз „ЛОГОВАРДИ“, УП1 бр.08-04/14 од 20.2.2014 година, односно во зависност од инсталираната моќност на термоелектроцентралата на биогаз „ЛОГОВАРДИ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 18 €€/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-40/15
1 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2010.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 1.4.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентралата на биогаз „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана моќност од 2 MW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, Битола;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-BG-178;

- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биогаз „ЛОГОВАРДИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на К.П.бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2 MW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 16.800.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 1.4.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-39/15
1 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

АД МЕПСО

2011.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), а во согласност со Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје бр. 42-645/1 од 10.2.2015 година, Надзорниот Одбор на Друштвото на 64-от состанок одржан на ден 12.3.2015 година изготви

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА СТАТУТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на ак-

циите, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, организација, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје бр.23-3343/1 од 27.9.2004 година, донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија. („Службен весник на РМ“ бр. 19/04).

Друштвото е еден од правните следбеници на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Оператор на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.

Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД „Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем“, во државна сопственост, Скопје.

Друштвото има скратено име АД МЕПСО.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица: „Максим Горки“ бр.4.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак.

Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на Друштвото се следните дејности:

40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода

40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија

- Пренос на електрична енергија

- Управување со електроенергетскиот систем

- Организирање и управување со пазарот на електрична енергија

40.2 Производство на гас и производство на гасовити горива преку главните цевки

40.3 Снабдување со пареа и топла вода

Трговија со електрична енергија

50 Продажба, одржување и поправка на моторни возила и моторцикли, продажба на мало на моторни горива

50.2 Одржување и поправка на моторни возила

60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт

60.2 Друг копнен сообраќај

63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции

63.1 Претовар на товар и складирање

63.4 Активности на други посредници во сообраќајот

64 Поштенски активности и телекомуникации

64.2 Телекомуникации

72 Компјутерски и сродни активности

72.3 Обработка на податоци

74 Други деловни активности

74.2 Архитектонски инженерски и соодветни технички услуги

- Трговија на големо (трговија со електрична енергија со други електроенергетски системи)

- Транзит на електрична енергија со други електроенергетски системи

- Надворешно трговски промет со непрехранбени производи

- Меѓународна шпедиција

Претежни дејности на Друштвото се:

40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода

40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија

- Пренос на електрична енергија

- Управување со електроенергетскиот систем

- Организирање и управување со пазарот на електрична енергија

Претежните дејности на Друштвото пренос на електрична енергија е дејност од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основниот капитал на Друштвото изнесува 3.059.393.000.00 денари (со букви: три милијарди педесет и девет милиони триста деведесет и три илјади денари), (или 49.807.760,00 ЕУР според средниот курс на Народна банка на Р.Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот), поделени на 3.059.393 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 (една илјада) денари по акција.

Секоја обична акција му дава право на нејзиниот сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гласаат акционерите на Друштвото.

Ниеден акционер или група на акционери немаат никакво право на првенство на купување или приоритетно право за претплатување или купување на каков било дел од какво било ново или дополнително издавање на акции или хартии од вредност што може да се претворат во акции или на друг начин даваат право на акции, освен во обем што се бара во Законот за трговски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој било начин да се издадени.

V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 8

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 9

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Р. Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 10

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. СОБРАНИЕ

Член 11

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој Статут, а особено за:

1. Измена на Статутот на Друштвото;

2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;

3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен одбор;

4. Промена на правата врзани за одделни видови и родови акции;

5. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото, на членовите на Управниот и Надзорниот одбор;

6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;

7. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;

8. Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;

9. Престанување на Друштвото;

10. Одлучување за покривање на загубата.

VII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 12

Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. "Илинденска" б.б.

Матичен број на основачот е 4064674.

VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 13

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем (Управен Одбор и Надзорен одбор).

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.

На секои три месеци Управниот одбор донесува тримесечни финансиски извештаи за работата на Друштвото.

Надзорниот одбор врши надзор на донесените тримесечни финансиски извештаи и за тоа го известува Собранието на акционери.

1. УПРАВЕН ОДБОР

Член 14

Со Друштвото управува Управен Одбор кој се состои од 8 членови. Членовите на Управниот Одбор ги избира Надзорниот Одбор.

Член 15

Со одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 16

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Член 17

Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата Претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 18

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото.

Член 19

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор, а особено:

1. донесува Програма за работа, Програма за развој, Годишен план за работа и Годишен финансиски план на Друштвото;

2. ја утврдува деловната политика;

3. на барање на Собранието подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието;

4. назначува раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;

5. поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;

6. донесува одлуки за инвестиции;

7. донесува одлуки за давање односно земање на кредити во врска со остварување на Планот;

8. одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;

9. одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;

10. подготвува предлог - Електроенергетски биланс;

11. одлучува за употреба на посебната резерва;

12. донесува Програма за економски, технолошки, структурални и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;

13. одлучува за прашања од областа на одбраната и донесува електроенергетски биланс во услови на војна;

14. одлучува по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;

15. одлучува за преземање на мерки за заштита при работа и противпожарна заштита;

16. одлучува за преземање на електроенергетски објекти;

17. донесува програми и мерки поврзани со заштитата на животната средина;

18. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на Друштвото;

19. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;

20. одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;

21. формира комисији од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;

22. одлучува за набавка на основни средства;

23. одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;

24. одлучува за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;

25. ги определува работните места на кои странски државјани не можат да засноваат работен однос;

26. ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;

27. одлучува за барањата од надлежни органи и институции;

28. ги определува овластените потписници на Друштвото;

29. одлучува за склучување колективен договор;

30. донесува Деловник за работа;

31. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации;

32. поднесува извештај за работењето до Надзорниот одбор еднаш на три месеци;

33. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;

34. врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;

2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;

3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;

4. воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;

5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;

6. основање и престанување на подружници на Друштвото;

7. донесување на одлуки кои се однесуваат на износ над 50.000 евра;

8. давање согласност за службени патувања, доколку патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото.

Член 20

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 21

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на членови.

Член 22

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

На состаноците на Управниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Управниот одбор со образложение за причините за гласањето.

Член 23

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува Претседателот на Надзорниот одбор.

Член 24

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица за сите работи, безусловно и без ограничувања и носи назив Генерален Директор.

Членовите на Управниот Одбор од член 26 став 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се овластени за застапување на Друштвото само во работите кои ги водат, организираат и за кои се одговорни (согласно член 26 од Статутот).

Генералниот Директор е овластен да го застапува Друштвото за работите од став 2 на овој член, поединечно и без ограничувања.

Член 25

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;

3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;

4. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;

5. предлага внатрешна организација на Друштвото;

6. склучува договори;

7. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;

8. ја обезбедува законитоста во работата и примена на прописите, овој Статут и другите акти на Друштвото;

9. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;

10. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;

11. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;

12. формира стручни комисии и работни тела;

13. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;

14. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;

15. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 26

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив Заменик на Генералниот Директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните, кадровските и општите работи на Друштвото и носи назив Директор за правни и општи работи во Дирекција.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за преносната мрежа и носи назив Директор за пренос на електрична енергија.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за управувањето со електропреносниот систем и носи назив Директор за управување со електропреносниот систем.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските и комерцијални работи и е одговорен за финансиското и комерцијално работење на Друштвото, и носи назив Директор за финансиски работи во Дирекција.

Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и врши работите од Информационите Технологии и Телекомуникации и носи назив Директор за Информациони Технологии и Телекомуникации во Дирекција.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за пазарот на електрична енергија и носи назив Директор за управување со пазарот на електрична енергија.

2. НАДЗОРЕН ОДБОР**Член 27**

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 28

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот одбор.

Член 29

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 30

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата Претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 31

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши Претседателот и да избере нов Претседател на Надзорен одбор.

Член 32

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 33

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 34

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

На состаноците на Надзорниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Надзорниот одбор со образложение за причините за гласањето.

Член 35

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност.

IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 36

Организациони делови на Друштвото се Дирекција и Подружници.

Член 37

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.

Член 38

Со подружницата раководи директор кој го именува Управниот одбор.

Член 39

Директорот на Подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на работата во Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување и оттуѓување на основни средства;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;

11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од Управниот одбор;

12. Формира комисии и работни групи за извршување на поделени работи;

13. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор.

Член 40

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 41

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните Комисии:

Комисија за заштита на правата;

Комисија за контрола над примена на Колективниот договор и други Комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, Генералниот директор и Директорите на Подружници на Друштвото по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена именува Самостојниот синдикат на Друштвото.

Член 42

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 43

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.

XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)

Член 44

Друштвото има задолжителна општа резерва.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент кој не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци

Член 45

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;

- докуп на стаж и отпремнина над одобриениот износ;

- добротворни цели, помош и спонзорства.

Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите не можат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

ХII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 46

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 47

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го извести Синдикатот.

ХIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 48

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото.

ХIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 49

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со законот и овој Статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.

Актите на Друштвото се:

- Колективен Договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна;
- Правилник за печат, штембил и знак;
- Норматив за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за редот и дисциплината;
- Правилник за контрола на квалитет;
- Ценовник за технички и други услуги;
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регулатива кои ја регулираат дејноста на пренос на електрична енергија во рамките на европската интерконекција;
- И други акти согласно закон и колективен договор.

Член 50

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

ХV. ОДБРАНА

Член 51

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 52

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 53

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

ХVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

Средствата, правата и обврските на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, согласно Планот за поделба.

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 55

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивност со закон и овој Статут.

Член 56

Со влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 13/2015 од 28.1.2015 година.

Член 57

Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“.

НО бр.02-1369/7-1
12 март 2015 година
Скопје

Надзорен Одбор на АД МЕПСО
Претседател,
Драгослав Рајичиќ, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015052